

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2 септември 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на ИНА П КОМПАНИ ДОО Охрид УП2 09-179/21 од 9 август 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-470 од 9 јули 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-470 од 9 јули 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

ИНА П КОМПАНИ ДОО Охрид до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-179/21 од 9 август 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-470 од 9 јули 2021 година на КЕЦ ОХРИД, за приклучување на ФЕЦ која функционира како потрошувач-производител.

Според Електродистрибуција, потребно е жалителот да достави Геодетски елаборат за исполнување на технички нормативи со соодветен заклучок. Во обжаленото Решение пишува дека КП од Имотниот лист не соодветствува со КП-то за која е издадено Решението за поставување на ФЕЦ. Исто така, над објектот поминува 10kV далекувод. Во тек е постапка за дислокација на истиот како дел од проектот за дислокација на СН мрежа која е во колизија со автопатот Кичево-Охрид. Жалителот потенцира дека поседува Решението од Општина Дебарца, па поради тоа му следува приклучок.

На седницата одржана на 27 август 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-179/21 од 9 август 2021 година со прилог:
 - Слики од објектот
 - Решение за поставување на фотонапонски панели бр. 09-28/1 од 14 јануари 2021 година издадено од Општина Дебарца
 - Договор за закуп од 27 март 2021 година
 - РОБСП 11-470 од 9 јули 2021
 - Решение за легализација на објектот
2. Одговор од ЕВН од 17 август 2021 година со прилог:
 - БСП-1 образец од 29 јуни 2021 година
 - Имотен лист бр. 2010 за КП бр. 899/5, КО Оровник
 - Изјава за промена на снабдувач

- Полномодно од жалителот за Електроснабдување ДООЕЛ за промена на снабдувач
- Тековна состојба на друштвото од 25 јануари 2021 година.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–179/21
2 септември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски